

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 18.02.2017 година.

Бр.09–417/2
16.02.2017г.
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Закон за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/02), член 21 став 1 точка 43 од Статут на Општина Василево (Службен гласник на Општина Василево бр. 04/03, 08/06 и 09/10), и член 12 од Законот за комунални дејности (Службен весник на РМ бр. 95/12) Советот на општина Василево на 15.02.2017 година ја донесе следната :

О Д Л У К А **за комунален ред и мерки за нејзино спроведување**

Општи одредби

Член 1

Со оваа Одлука се уредуваат односите и начинот на вршење на комуналните дејности меѓу давателите и корисниците на услугите на подрачјето на општина Василево и мерките за нејзино спроведување.

Член 2

Под комунален ред во смисла на оваа Одлука се подразбира поблиско уредување на односите и начинот на вршење на комунални дејности меѓу давателите на услугите и корисниците на услугите во следните комунални дејности:

1. Изградба на водоснабдителен систем, обработка и снабдување со вода за пиење под што се подразбира зафаќање, обработка и снабдување со вода за пиење преку водоснабдителен систем до главниот водомер на корисникот на услугата;
2. Изградба на водоснабдителен систем, обработка и испорака на технолошка вода, под што се подразбира зафаќање, обработка и дистрибуција на вода преку водоснабдителен систем до главниот водомер на корисникот на услугата
3. Изградба на канализационен систем, одведување и пречистување на отпадни води под што се подразбира прифаќање на отпадни води од стамбените, деловните, производните, административните и други објекти, агломератот од приклучокот на дворната мрежа преку канализационен системи, пречистување во пречистителни станици и испуштање на отпадни води во реципиент,
4. Одведување и испуштање на атмосферски води, одржување на отворени одводни канали, под што се подразбира прифаќање на атмосферски води од урбани побршини, одведување со каналскиот систем и испуштање во реципиент;
5. Јавен општински превоз, под што се подразбира превоз на патници во патниот сообраќај на подрачјето на општината

6. Собирање и транспортирање на комунален отпад и други видови на неопасен и инертен отпад, под што се подразбира собирање, селектирање, транспортирање и депонирање на уредени депонии;
7. Одржување на јавна чистота, под што се подразбира чистење(миење и метење) на јавни површини, јавни и отворени простори на јавни објекти и чистење на снег во зимски услови;
8. Одржување, чистење и користење на паркови, зеленило, парк шуми и рекреативни површини под што се подразбира изградба, одржување и користење на зелени површини, садење на ниска и висока вегетација, косење на трева, како и сечење на дрва и гранки;
9. Одржување на сообраќајна сигнализација на улици и општински патишта, под што се подразбира нејзно редовно и инвестиционо одржување;
10. Одржување на гробишта, крематориуми и давање на погребални услуги под што се подразбира определување, изградба и одржување на гробиштата, гробните места, гробниците, придружните објекти и инфраструктура во гробиштата и давање погребални услуги, како што се преземање, чување, опремување и превоз на умрените до местото за погреб и погреб или кремирање;
11. Поставување и одржување на јавно осветлување под што се подразбира изградба и одржување на јавно осветлување;
12. Отворени и затворени пазари на големо и мало, под што се подразбира изградба, одржување на објектите и просторот на истите;
13. Очарарски работи под што се подразбира чистење на оџаци и опрема за одредување на чад;
14. Одржување на комунални уреди;
15. Отстранување и чување на хаварисани возила, украсување на населени места,
16. Аерозапрашување, дезинфекција, дезинсекција и дератизација;
17. Отстранување и чување на ситна и крупна стока, животни, живина и пчелни семејства во општина Василево.
18. Ерадикација на животни скитници.
19. Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен на јавни и сообраќајни површини;
20. Испорака на топлотна енергија на централниот извор на греење до мерниот инструмент и
21. Испорака на гас од главниот цевковод до мерниот инструмент на корисникот.

Член 3

Јавни површини во смисла на оваа одлука се:

- јавни сообраќајни површини (улици, коловози, тротоари, пешачки и велосипедски патеки, јавни паркиралишта, плоштади, шеталишта, надвозници, подвозници, скапила што поврзуваат јавни сообраќајни површини, мостови, такси стојалишта, стојалишта на јавниот превоз и слични површини);
 - јавни зелени површини (паркови, парк - шуми, дрвореди, живи огради, тревници, цветници, детски игралишта, зелени површини покрај улиците, покрај станбените објекти и покрај јавните објекти, спортско рекреативните и водни површини и други слични површини)
 - отворени одводни канали, шанци и ендеци во урбани простори.
- Одредбите на оваа Одлука се однесуваат и на други површини определени со оваа одлука.

Член 4

Комуналните дејности од член 2 на оваа Одлука можат да ги вршат јавните претпријатија основани од општина Василево, како и други домашни и странски физички и правни лица овластени од општината согласно Законот (во понатамошниот текст: даватели на услуги). Давателите на услуги се должни да обезбедат трајно и квалитетно вршење на комуналните дејности, како и одржување на објектите и опремата на комуналната инфраструктура во функционална состојба.

Корисници на услугите во смисла на оваа Одлука се сите домашни и странски физички и правни лица кои ги користат услугите, објектите, опремата и површините во сферата на комуналните дејности на подрачјето на општина Василево.

Корисниците на услугите се должни да се придржуваат на одредбите од оваа Одлука заради непречено и функционално вршење на овие дејности кои се од јавен интерес.

Посебни одредби

1. Изградба на водоснабдителен систем, обработка и снабдување со вода за пиење

Член 5

Под поимот снабдување со вода за пиење се подразбира зафаќање, обработка и дистрибуција на водата преку водоснабдителниот систем до главниот водомер на корисникот на услугата.

Вода за пиење е:

- секоја вода, во својата првобитна состојба или по третман, наменета за конзумирање од страна на човекот, готвење, подготовка на храна или за други домашни намени, без оглед на тоа од каде потекнува и дали се снабдува од водоводната мрежа или од цистерни;

Водоснабдителен систем е збир на хидротехнички објекти за снабдување со вода за пиење и тоа: водозафат (место каде давателот на услугата зафаќа површинска или подземна вода), резервоар, објект за обработка на вода, пумпна и хлоринаторска станица, главен довод, магистрален вод, улична водоводна мрежа и водоводен приклучок заедно со придружните објекти и опремата за довод на вода од водозафатот до приклучокот на главниот водомер на корисникот на услугата.

Водоводна мрежа на корисникот на услугата е од главниот водомер со водомерната шахта и целокупната водоводна мрежа на корисникот на услугата.

Водоводен приклучок е водоводна цевка од уличната мрежа, односно од регионалниот водоснабдителен систем до водоводниот вентил (затворач) пред главниот водомер во водомерната шахта. Водомерна шахта е објект на корисникот на услугата во која се монтира (поставува) главниот водомер на водоводниот приклучок.

Член 6

Изградба на водоснабдителен систем, обработка и снабдување со вода за пиење е дејност од јавен интерес.

Член 7

Давателот на услугата врши снабдување со вода за пиење со зафаќањето, обработка и дистрибуција на водата преку водоснабдителниот систем до главниот водомер на корисникот на услугата. Давателот на услугата го врши управувањето и одржувањето на водоснабдителниот систем. Давателот на услугата утврдува надоместок за приклучување на корисникот на услугата на водоснабдителниот систем и висината на надоместокот зависно од големината на водоводниот приклучок, трошоците за приклучување, хидротехничките услови и друго, за која висина согласност дава основачот, односно Советот на општина Василево.

Член 8

Давателот на услугата е должен:

1. На корисниците на услугата да обезбеди трајно и непрекинато снабдување со здравствено исправна и чиста вода за пиење преку изградениот водоснабдителен систем;
2. По исклучок од ставот 1 на овој член ако дојде до нарушување или прекин во давањето на услугата во случај на оштетување на водоснабдителниот систем поради виша сила, поголеми хаварии и дефекти, во случај на недоволна периодична издашност на извориштата, во случај на здравствена неисправност на водата за пиење или во случај на прекин во снабдувањето со електрична енергија таму каде што давателот на услугата е зависен од истата, давателот на услугата е должен да ги информира корисниците на услугата за нарушувањата или прекините во давањето на услугата, согласно со закон;
3. Давателот на услугата е должен да врши испитувања на здравствената исправност на водата за пиење на начин и постапка согласно со закон и прописите кои произлегуваат од него;
4. Да ги спроведува санитарно хигиенските мерки потребни за обезбедување на здравствено исправна вода за пиење согласно со закон и прописите кои произлегуваат од него;
5. Непрекинато да ги одржува во исправна состојба објектите и инсталациите на водоснабдителните системи;

6. Да ги проширува изворите, објектите и мрежата на водоснабдителниот систем со цел што повеќе корисници да се приклучуваат на истиот, во зависност од сопствените можности, односно можностите на општината и Републиката;

7. Да ги изведува работите за водоводен приклучок од водоводната цевка од уличната мрежа до водоводниот вентил (затварач) пред главниот водомер во водоводната шахта;

8. Во случаите кога корисниците на услугата не можат да се снабдат со вода за пиење непрекинато над 12 часа, давателот на услугата должен е да ги снабди корисниците на услугата со вода за пиење на начин утврден со Планот за вршење на дејноста во вонредни околности;

9. Давателот на услугата должен е да ги информира корисниците на услугата за начинот на снабдувањето од став 8 на овој член;

10. Давателот на услугата е должен да донесе План за начинот на вршење на дејноста во вонредни околности, согласно со стандардите и вредностите на квалитетот на водата и неопходното количество на вода за пиење во согласност со Советот на општина Василево.

11. Давателот на услугата е должен на барање на инвеститорот пред добивањето на одобрение за градба на нов објект, реконструкција или доградба на постоечкиот објект да издаде потврда за постоење или непостоење на водоводна мрежа под објектот за кој се однесува одобрението, односно техничка можност за приклучување на водоводната мрежа;

12. Давателот на услугата е должен да обезбеди целосна документација за водоснабдителниот систем, заради воспоставување на подземен катастар;

13. Давателот на услугата е должен да го одржува во исправна и функционална состојба водоснабдителниот систем од денот на добивањето на решение за употреба;

14. Давателот на услугата е должен да го одредува и водоводниот приклучок на корисникот на услугата и тоа:

- водоводната инсталација до водомерната шахта вклучувајќи го и првиот вентил пред водомерот кај индивидуалните станбени објекти, односно до границата на имотот локацијата ако водомерната шахта е поставена на непрописно и непристапно место или е сместена во подрумски простории,

- водоводната инсталација до надворешниот сид од станбениот објект ако главниот водомер се наоѓа во објектот, за колективни станбени згради, и

- водоводната инсталација до водомерната шахта вклучувајќи го првиот вентил пред водомерот, ако водомерната шахта се наоѓа пред колективната станбена зграда

15. Давателот на услугата е должен претходно да прибави дозвола од општина Василево во случаите кога отстранувањето на дефектот бара раскопување на улица, коловоз, јавна или зелена површина. Доколку дефектот на водоснабдителниот систем бара итно отстранување поради опасност од настанување на поголеми штети, раскопувањето на улица, коловоз, јавна или зелена површина, давателот на услугата го врши веднаш без да прибави дозвола но за преземените мерки е должен писмено да го извести надлежниот органот. По завршувањето на работите давателот на услугата е должен улицата, коловозот, јавната или зелената површина да ги доведе во првобитна состојба;

16. Давателот на услугата е должен да ја надомести евентуалната штета на сопственикот или корисникот на земјиштето настаната со изведување на работите заради вршење премер, снимање, проектирање, изградба и изведување на работи за одржување и реконструкција на објектите од водоснабдителниот систем;

17. Давателот на услугата е должен изградбата, реконструкцијата или доградбата на водоснабдителниот систем да ја врши на начин и услови определени со Закон и со Програмата за уредување на градежното земјиште на општина Василево.

18. Давателот на услугата е должен да ја определи цената за кубен метар потрошена вода за пиење и надоместокот за приклучување на корисникот на услугата на водоснабдителниот систем согласно одредбите на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води по претходна согласност на Советот на општината.

Давателот на услугата е должен да го обезбеди-пломбира водомерот, водоводните арматури, затварачи, вентили, штопни и други водоводни елементи. Сето тоа ќе се извршува согласно Правилникот за поставување водомери и пломби како службени знаци.

Член 9

Новите корисници на услугите може да бидат приклучени на постојниот јавен водовод до колку ги исполнуваат условите утврдени со важечките прописи и техничките нормативи со кои се обезбедува непречена испорака на квалитетна вода во договорената количина, проток, континуитет и безбедност на луѓето и објектите.

Член 10

Новите корисници на услугите ќе бидат приклучени на јавниот водовод само ако водоводната инсталација во нивните објекти е изградена според важечките прописи и техничките нормативи

Член 11

Со водоприклучната согласност се определуваат условите и начинот на приклучување на корисниците на јавниот водовод, како и меѓусебните права и обврски помеѓу давателот на услугите и корисникот на услугите.

Член 12

Давателот на услугите е должен во рок од 8 дена сметано од денот на поднесувањето на барањето за приклучок да се произнесе по барањето за добивање на водоприклучна согласност.

Член 13

Чистењето, монтирањето, демонттирањето и пломбирањето на водомерите се врши од овластено лице на давателот на услуги. Корисникот на услугите е должен на овластеното лице да му овозможи непречено читање, демонттирање и пломбирање на водомерот ако за тоа постојат оправдани причини. При оштетување на водоводна мрежа давателот на услугите е должен да ги преземе потребните мерки за отстранување. Кога доаѓа до дефект на главната водоводна мрежа во колективните станбени објекти него го отстранува давателот на услугите, а трошоците за извршената работа солидарно ги поделува на сите корисници на водоводната линија и трошоците ги наплаќа преку сметката за потрошената вода.

Член 14

Во случај на предвидливи прекини на водоснабдувањето, давателот на услугите е должен преку средствата за јавно информирање да ги извести корисниците на услугите за времетраењето на прекинувањето на водата за реонот каде таа ќе биде прекината пред водата да биде прекината.

Член 15

Корисникот на услугите е должен веднаш да го извести давателот на услугите за секаков дефект што ќе настане на водоводниот приклучок и водоводните шахти. По добивањето на известието давателот на услугите, а најдоцна за 6 часа е должен да преземе мерки за отстранување на дефектот. Корисникот на услугите до колку не го пријави настанатиот дефект, должен е да ја надомести штетата.

Член 16

Користењето на водата од противпожарните и уличните хидранти е исклучиво наменски.

До колку физички или правни лица користат вода од противпожарните и уличните хидранти ненаменски, истите се исклучуваат од понатамошно користење на водата од хидрантите и ги сносаат сите трошоци настанати за враќање во првобитната положба.

Член 17

Во колку корисникот на услугите, е во реон каде што не поминал јавниот водовод, можно е истиот да се приклучи со доградба на водоводната мрежа под следните услови:

- на терет на корисникот се направи проширување на јавната водоводна мрежа и на јавниот водоводен објект за обезбедување на вода што ја бара корисникот;
- во случај ако капацитетот на водата не ги задоволува потребите на корисникот на услугите, трошоците за зголемување на капацитетот ќе ги сноси корисникот.

Член 18

Услугите за користење на вода, давателот на услугите може да ги откаже во следниве случаи:

- ако местото каде што се наоѓа водомерот е нечисто, затрупано или е непристапно, а корисникот не ги отстрани недостатоците и по писмената опомена од овластеното лице на давателот на услуги;
- ако корисникот на услугите без одобрение или знаење на давателот на услугите приклучи друг корисник;

- ако корисникот на услугите самоволно се приклучи на јавната водоводна мрежа;
- ако корисникот на услугите не ја помири сметката за потрошената вода за три месеци, а по претходно добиена писмена опомена;
- ако противзаконито се приклучи пред водомерот;
-несовесно трошење вода за пиење, како што е користење на полевање на бавчи и сл., а намалениот притисок е пречка да се обезбеди доволно вода за пиење и миење, односно одржување на лична хигиена. Општината е должна преку инспекциските органи да превземе мерки за отстранување и санкционирање на ваквата појава со цел да се нормализира водоснабдувањето.

Член 19

Давателот на услугите единствено има право да ја отвори и затвори арматурата од двете страни на водомерот.

По исклучок, корисникот на услугите може да ја затвори арматурата ако дојде до дефект или поголема поправка на внатрешната инсталација, а арматурата пред водомерот може да ја отвори само во случај на дефект на водомерот и за тоа веднаш или најкасно во рок од 24 часа да го извести давателот на услугите за настанатиот дефект.

Ако корисникот смета дека водомерот е неисправен може да побара давателот на услугите да изврши преглед на водомерот.

Член 20

Над и покрај водоводната шахта и приклучоците како што се затварачи, огрлици, улични хидранти и шахти, не е дозволено депонирање на било каков материјал кој ќе ја оневозможи нивната употреба.

До колку се случи тоа, давателот на услугите за сметка на корисникот ќе ги одстрани депонираниот материјал.

Член 21

При одржување на јавната водоводна мрежа и приклучоци ако над нив веќе има изградено објект или поминува преку земјиште и дворно место на корисникот, давателот на услугите има право на непречена работа, а сопственикот на земјиштето или дворното место има право на надоместок на евентуална штета.

Член 22

До колку дојде до преместување на водоводната мрежа и приклучоци за спроведување на урбанистичкиот план, како и за доградба на подземни инсталации, сообраќајници и други објекти, трошоците ќе ги сноси инвеститорот на објектот кој го предизвикува преместувањето на водоводните линии.

Член 23

Корисниците на услугите се должни:

- 1.Пред добивање на одобрение за градење на нов објект, реконструкција или доградба на постоечкиот објект, инвеститорот е должен да прибави потврда од давателот на услугата за постоење или непостоење на водоводна мрежа под објектот за кој се однесува одобрението, односно техничка можност за приклучување на водоводната мрежа;
- 2.При дефект на водоводната мрежа која поминува низ имот на физичко или правно лице, сопственикот, односно корисникот на имотот е должен да му овозможи на давателот на услугата непречено отстранување на дефектот;
- 3.Над и покрај водомерната шахта, во пречник од најмалку три метри, корисникот на услугата не смее да депонира каков било материјал, со кој би се оневозможила нејзина употреба и користење;
- 4.Сопственикот или корисникот на земјиштето е должен да дозволи премин преку тоа земјиште заради вршење премер, снимање, проектирање, изградба и изведување на работи за одржување и реконструкција на објектите од водоснабдителниот систем;
- 5.Секој корисник на услугата е должен да има сопствен водомер како единствено мерно средство за определување на потрошувачката на вода на корисникот на услугата ;
- 6.Корисникот на услугата е должен да овозможи пристап на овластен работник на давателот на услугата заради читање на водомери и одржување на водоводниот приклучок.
- 7.Ако водомерот е неисправен, закочен, стопен и слично и корисникот на услугата е должен во рок од три дена од констатирањето на дефектот за тоа да го извести давателот на услуга;
- 8.Физичките и правните лица кои произведуваат и вршат промет со прехранбени производи и пијалоци, а кои се лоцирани (поставени) на просторот опфатен со урбанистичкиот план на

општината, во реоните каде што постои можност за користење на вода од водоснабдителниот систем, должни се да се приклучат и да ја користат водата од водоснабдителниот систем со кој управува давателот на услугата;

9. Корисникот на услугата е должен да се придржува на мерките за штедење на вода во време на рестрикција.

Член 24

Заради заштита и спречување на оштетување за водоснабдителниот систем се забранува:

- изградба на станбени и други објекти над водоводната мрежа;
- приклучување на дивоизграден објект- без одобрение за градење
- изградба, доградба и реконструкција на водоснабдителен систем без одобрение за градење
- приклучување на водоводна мрежа без одобрение за приклучување;
- поврзување на водоводна мрежа на корисникот на услугата кој користи вода од индивидуални извори со водата од водоводниот приклучок;
- бесправно користење на вода пред водомер;
- самоволно демонтирање и монтирање на водомери и водоводни арматури без согласност на давателот на услугата;
- вршење изградба на објекти од водоснабдителен систем без одобрение за градење;
- бесправно користење на вода без исправно поставен водомер;
- намерно оштетување на јавната водоводна мрежа, и јавните украсни чешми;
- корисникот на услугата без одобрение да дозволени приклучувања на друг корисник од неговиот приклучок;
- депонирање на каков било материјал над и покрај водомерната шахта, во пречник од најмалку три метри со кој би се оневозможила нејзина употреба и користење

2. Изградба на водоснабдителен систем, обработка и испорака на технолошка вода

Член 25

Технолошка вода се употребува за потреби на јавна чистота, наводнување на јавно гратско зеленило и фудбалки игралишта.

Член 26

Обработка и испорака на технолошка вода подразбира зафаќање, обработка и дистрибуција на вода преку водоснабдителен систем до главниот водомер на корисникот на услугата.

Обработка и испорака на технолошка вода врши давателот на услугата.

3 Изградба на канализационен систем, одведување и пречистување на отпадни води

Член 27

Под одведување и пречистување на отпадни води се подразбира прифаќање на отпадните води од куќниот приклучок на дворната канализациона мрежа, одведување со уличната канализациона мрежа, пречистување и испуштање во реципиентот, како и чистење на септичките јами.

Одведување на урбани отпадни води е собирање на отпадните води од станбените, деловните, производните, административните и нив слични простори во агломератот, од приклучокот на дворната мрежа, одведување со улична канализациона мрежа, пречистување во пречистителните станици и испуштање на отпадните води во реципиентот.

Реципиент е секоја проточна и стоечка вода на површината на земјата во која се испуштаат урбаните отпадни и атмосферски води.

Урбани отпадни води се отпадни води од домаќинствата, индустриски отпадни води и атмосферски води, односно мешавина од отпадни води од домаќинствата, индустриски отпадни води и атмосферски води.

Урбани води од домаќинствата се отпадни води од станбени населби и од сервисните капацитети, кои што главно потекнуваат од човечкиот метаболизам и од активностите во домаќинствата.

Индустриска отпадна вода е секоја отпадна вода што се исфрла од просториите кои се користат за извршување на индустриска или трговска дејност.

Канализационен систем е збир на хидротехнички објекти и тоа: колектори, магистрални канали, улична канализациона мрежа, црпни станици, сифони и постројки за почистување на урбаните отпадни води.

Канализационен приклучок е спојот на канализационата мрежа на корисникот на услугата со уличната канализациона мрежа.

Хидротехнички услови е акт на давателот на услугата издаден врз основа на претходно добиени услови за градба во кои се дефинира постоечката, односно предвидената улична канализациона мрежа.

Ревизиони шахти се објекти кои се поставуваат на одредени растојанија на уличната канализациона мрежа и служат за контрола и одржување на истата.

Приклучни (контролни) шахти се објекти кои се наоѓаат на канализациониот приклучок меѓу уличната канализациона мрежа и објектот на корисникот на услугата и служат за одржување на канализациониот приклучок на корисникот на услугата.

Член 28

Давател на услугата е јавно претпријатие основано од општината кое ги исполнува условите на вршење на дејноста одведување и пречистување на отпадни води.

Корисник на услугата е правно или физичко лице сопственик на станбен, деловен, производствен, административен и на нив сличен објект, приклучен на канализационата мрежа.

Член 29

Давателот на услугата врши:

- одведување на урбани отпадни води во реципиентот со нивно собирање од корисниците на услугата преку канализационата мрежа, пречистување и испуштање во реципиентот;
- управување и одржување на канализациониот систем;
- ја утврдува висината на надоместокот за приклучување на корисникот на услугата во канализациониот систем по претходна согласност на Советот на општината;
- се грижи за исправно функционирање на целокупната канализациона мрежа, за која цел формира посебна единица за одржување;
- редовно врши пречистување на канализационата мрежа;
- врши поправка на оштетените делови од објектите на канализационата мрежа;
- дава стручни упатства за изведување на дел од канализацијата што ја вршат граѓаните;
- обезбедува дежурна служба за отстранување на дефектите и недостатоците за потребите на канализационата мрежа;
- дава одобрение за приклучок и го извршува самиот приклучок;
- пропишува технички услови за изведување на приклучок и на објектите за приклучок;
- врши и други работи сврзани со управувањето и одржувањето на канализационата мрежа.

Член 30

Давателот на услугата е должен на корисниците на услугите да им обезбеди трајно и непрекинато одведување на отпадни води преку изградениот канализационен систем.

Давателот на услугата е должен изградбата, реконструкцијата или доградбата на канализациониот систем или на дел од него да го врши на начин и услови определени со закон и Програмата за уредување на градежно земјиште на општината. На барање на корисникот на услугата (инвеститор) пред добивање на одобрение за градба на нов објект, реконструкција или доградба на постоечки објект, давателот на услугата е должен да издаде потврда за постоење или непостоење на канализационата мрежа под објектот за кој се однесува одобрението, односно техничка можност за приклучување на канализационата мрежа.

Давателот на услугата е должен да обезбеди целосна документација на канализациониот систем, заради воспоставување на подземен катастар.

Давателот на услугата е должен да го одржува канализациониот систем од денот на ставање во употреба .

Давателот на услугата е должен претходно да прибави дозвола за прекопување во случаите кога отстранувањето на дефектот на канализациониот систем бара раскопување на улица, коловоз, јавна или зелена површина.

Доколку дефектот на канализациониот систем бара итно отстранување поради опасност од настанување на поголеми штети, раскопувањето на улица, коловоз, јавна или зелена површина, давателот на услугата го врши веднаш без да прибави одобрение за раскопување, но

за преземените мерки е должен писмено да го известува органот надлежен за издавање на одобрение за градење.

По завршувањето на работите околу отстранувањето на дефектот на канализациониот систем давателот на услугата е должен улицата, коловозот, јавната и зелената површина да ги доведе во првобитна состојба.

Давателот на услугата е должен да ја надомести евентуалната штета на сопственикот или корисникот на земјиштето настаната со изведување на работи во врска со вршење премер, снимање, проектирање, изградба и изведување на работи за одржување и реконструкција на објектите од канализациониот систем.

Член 31

Корисникот на услугата (инвеститорот) пред добивање на одобрение за градење на нов објект, реконструкција или доградба на постоечки објект е должен да прибави потврда од давателот на услугата за постоење или непостоење на канализациона мрежа под објектот за кој се однесува одобрението, односно техничка можност за приклучување на канализационата мрежа. Корисникот на услугата е должен да ја одржува канализационата мрежа на корисникот на услугата на сопствена сметка.

Корисниците на услугата се должни веднаш да го известат давателот на услугата за оштетувањето или дефект што ќе настане на канализационата мрежа на корисникот на услугата.

Корисниците на услугата кои вршат индустриска или трговска дејност се должни да извршат потребно прочистување на начин утврден со закон пред да ги испуштат индустриските отпадни води во канализациониот систем.

Сопственикот или корисникот на земјиштето е должен да дозволи премин преку тоа земјиште заради вршење премер, снимање, проектирање, изградба и изведување на работи за одржување и реконструкција на објектите на канализациониот систем.

Секој сопственик на изграден или делумно изграден објект е должен да ја спои својата куќна канализација со уличната канализација истовремено кога уличната канализација ќе биде изградена.

Член 32

Давателот на услугата има право да го прекине одведувањето на урбаните отпадни води во следните случаи:

1. Во случај кога корисникот на услугата и по претходна писмена опомена не ја исполнува обврската за плаќање на надоместокот;
2. Ако продолжувањето на одведувањето на урбаните отпадни води би претставувало опасност за трети лица или за животната средина и природа;
3. Ако физичко лице или правно лице бесправно е поврзано на канализациониот приклучок;
4. Ако корисникот на услугата на својот приклучок, дозволи приклучување на друг корисник без одобрение и согласност на давателот на услугата;
5. Ако корисникот врши одведување на води со примена на киселина, алкохолни и други соли, води кои содржат бензин, нафта, разни масла и други хемикалии што разорно делуваат на каналските цевки и топли води со температура над 40C0.
6. Ако корисникот врши одведување на води и предмети што развиваат токсични експлозивни гасови;
7. Ако корисникот врши одведување на води и предмети причинители на заразни и паразитни заболувања и радиоактивно зрачење;
8. Ако корисникот врши одведување на отпадни води со предмети и примеси што можат да ја оштетат канализационата мрежа или да го попречат правилното функционирање на мрежата;
9. Ако корисникот со одведувањето на отпадна вода врши одведување на ѓубре, пепел, коски, гипс, цемент, песок, крпи и други предмети што можат да ја оштетат или зачепат канализационата мрежа и отворените водотеци и го попречат нивното нормално функционирање;
10. Ако е донесено решение од надлежен инспекциски орган;
11. Ако настане поголемо оштетување на канализационата мрежа во имотот на корисникот, а со цел да се отстрани оштетувањето и сопре поголемо оштетување.

Трошоците за прекинувањето и повторното приклучување од претходниот став паѓаат на товар на корисникот на услугата.

Член 33

Заради заштита и спречување на оштетување на канализациониот систем се забранува:

- изградба на станбени и други објекти над канализационата мрежа;
- приклучување на канализационата мрежа без одобрение за приклучување;
- испуштање на цврсти материи: песок, земја, цемент, вар, камења, дрва, пепел, трска, метал, стакло, пластични материи, катран и други слични материи со поголем вискозитет во канализациониот систем;
- испуштање на урбани отпадни води, чија концентрација на сулфатниот јон е поголема од 400 мг/л, како и урбани отпадни води од септички јами и отпад во канализациониот систем;
- испуштање на отпадни материи и води кои го оштетуваат сидовите на канализациониот систем;
- испуштање на нафта и нафтени деривати, како и цврсти и течни запаливи и експлозивни материи во канализациониот систем;
- испуштање на отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води во системот на атмосферската канализација, односно испуштање на атмосферски води во канализациониот систем за отпадни води од домаќинства и индустриски отпадни води;
- испуштање на индустриски отпадни води во канализациониот систем без претходо извршено потребно пречистување;
- на било каков начин се врши оштетување на канализационата мрежа;
- испуштање на предмети што развиваат токсични експлозивни гасови;
- испуштање на предмети и материи кои се причинители на заразни и паразитни заболувања и радиоактивно зрачење.

4. Одведување и испуштање на атмосферски води

Член 34

Под прифаќање и одведување на атмосферски води се подразбира прифаќање на атмосферските води од урбани површини, одведување со канализационата атмосферска мрежа и испуштање во реципиент.

Атмосферски води се сите површински води предизвикани од атмосферските врнежи кои преку отворени одводни канали, шанци, ендеци и сливници се слеваат во атмосферската канализација.

Атмосферската канализација (мрежа) е збир на хидротехнички објекти кои служат за прифаќање, одведување и испуштање во реципиент на атмосферската вода од урбаните површини.

Член 35

Дејноста за вршење на одведувањето и испуштањето на атмосферските води општината може да го довери на јавното претпријатие за комунални дејности основано од општината или на друго правно или физичко лице кое ги исполнува условите за трајно и квалитетно вршење на оваа комунална дејност (во натамошниот текст: давател на услугата).

Член 36

Давателот на услугата е должен:

- трајно и непрекинато да обезбеди одведување на атмосферските води од урбаните површини преку изградената атмосферска канализациона мрежа;
- се грижи за исправноста и функционирањето на целокупната атмосферска канализациона мрежа а посебно да врши редовно прочистување и да врши поправка на оштетените придружни објекти на атмосферска канализациона мрежа;
- да врши редовно чистење на коритата на отворените канали и водотеци во градежниот опфат на населените места;
- во случај на поголеми врнежи од дожд или брзо топење на снегот да обезбеди дежурна служба за интервенција и итно санирање и отстранување на настанатите штети со цел да се обезбеди нормалното функционирање на атмосферска канализациона мрежа;
- да врши редовна поправка на оштетените делови од атмосферската канализациона мрежа;
- да обезбеди целосна документација на канализациониот систем за прифаќање на атмосферските води, заради воспоставување на подземен катастар.

Член 37

Заради заштита и спречување на оштетување на атмосферската канализациона мрежа се забранува:

- испуштање на отпадни води од домаќинствата и индустриски отпадни води во системот

- на атмосферската канализација;
- испуштање на отпадни води од септичките јами и друг отпад во системот на атмосферската канализација;
 - испуштање на нафта и нафтени деривати, разни масла и слично како и цврсти и течни запаливи материи и експлозивни материи во системот на канализационата атмосферска мрежа;
 - приклучување на фекалната канализација во атмосферската канализација;
 - фрлање на било какви предмети и отпадоци во отворените канали и водотеци;
- оштетување на атмосферската канализациона мрежа и нејзините придружни објекти.

5. Јавен општински превоз

Член 38

Под јавен општински превоз се подразбира превоз на патници на подрачјето на Општина Василево.

- Јавен општински превоз на подрачјето на општината можат да вршат превозници кои ќе добијат лиценца за вршење на таков вид превоз што ја издава градоначалникот на општина Василево. Превозникот кој има лиценца за вршење на јавен општински превоз на патници може да отпочне со вршење на превоз, откако ќе добие дозвола и ќе регистрира возен ред за определена линија. Јавниот општински превоз на патници на подрачјето на општина Василево го уредува Советот на општината со посебна Одлука.

6. Собирање и транспортирање на комунален отпад и други видови на неопасен и инертен отпад

Член 39

Под собирање и транспортирање на комунален отпад и други видови на неопасен и инертен отпад се подразбира селектирање, собирање, транспортирање и обработка на комуналниот отпад од населението и индустријата, негова рециклажа и преработка, депонирање на уредени депонии како и одржување на депониите.

Комунален отпад е отпадот што се создава во секојдневниот живот и работа во станбени, дворни, деловни и други простории и површини и тоа: куќни отпадоци од различни видови, отпадоци од храна, градинарски, овошни и други земјоделски култури, хартија, картонска амбалажа, крпи, разни дрвени, метални стаклени, порцелански, кожни, пластични и гумени предмети и на нив слични нештетни отпадоци.

Комунален отпад е неопасниот отпад што се создава од физичките лица во домаќинствата. Комерцијален отпад е секој друг отпад создаден од правни и физички лица при вршење на комерцијални, индустриски, занаетчиски, услужни, административни и слични дејности, кои според својата природа или според својот состав е сличен на отпадот од домаќинствата.

Преработка на отпадот се операциите утврдени со Законот за управување со отпадот, кои имаат за цел да се искористат употребливите материи и состојки на отпадот, а притоа ги опфаќаат постапките за повторно користење на отпадот, за рециклирање и за користење на отпадот како извор на енергија, исклучувајќи го горењето на отпадот заради негово дефинитивно одстранување.

Отстранување на отпадот се операциите што обезбедуваат конечно решение за отпадот што не може повторно да биде употребен или преработен, а притоа не се загрозува животната средина, животот и здравјето на луѓето.

Рециклирање на отпадот е добивање супстанции од отпадот (секундарни суровини) и нивно користење како замена за примарните суровини или користење на својствата на супстанциите содржани во отпадот за нивната првична намена или за други намени, вклучувајќи го директното користење на енергијата на отпадот.

Собирање на отпадот е збор од организирани дејности коишто опфаќаат постапки со кои отпадот се подготвува за транспорт.

Складирање на отпадот е организирана дејност за складирање на создадениот отпад во објекти коишто ги исполнуваат пропишаните услови за таа намена за период пократок од три години, доколку складираниот отпад е наменет за третман и за преработка, или за период пократок од една година, доколку отпадот е наменет за отстранување.

Член 40

Создавачите, односно поседувачите на отпадот се должни да го селектираат отпадот.

Член 41

Останатиот отпад од домаќинствата се става во вреќи или во посебни садови за тој отпад и се става на местата за собирање и селектирање на комунален отпад;

Правните и физички лица се должни да го оделат опасниот дел содржан во комуналниот отпад и да го стават на местата за собирање на опасниот дел од комуналниот отпад.

Член 42

На подрачјето на општина Василево комуналиот отпад се собира и транспортира организирано од страна на Јавното комунално претпријатие Турија.

Сопствениците на зградите, становите, и деловните простории, закупците и другите корисници на станбените и деловните простории, правни лица (во натамошниот текст: создавачи и поседувачи на отпадот) имаат обврска задолжително да ги користат услугите за одстранување на комуналниот отпад на начин и под услови утврдени со оваа Одлука и другите прописи кои ги уредуваат овие односи.

Член 43

Отпадот од дворните места се собира во посебни канти за отпад и се оставаат пред влезовите на станбените, односно деловните објекти или до контејнерите за собирање на отпадот од домаќинствата.

Отпадот настанат од делови на расипани апарати од домаќинствата, кујнски прибор, санитарни уреди и слично се собира во соодветна картонска амбалажа, односно вреќи за отпад и се оставаат во посебни садови за собирање на истиот отпад кои се поставуваат на јавните површини и определени места.

Останатиот отпад од домаќинствата се собира во вреќи или во садови за тој отпад, поставени на определени места.

Член 44

Отпадот од домаќинствата треба да се собира само во типизирани садови (канти) и неоштетени вреќи изработени од цврст материјал.

Во садовите за отпад не смее да се става жар, врел пепел, течности, мртви животни и слично.

Садовите за собирање на отпад од домаќинствата ги набавуваат на свој трошок создавачите на отпадот.

Член 45

Садовите за собирање на отпад за секое семејство, се ставаат на определените места и отпадот од нив се подига во деновите и времето што го одредува јавното претпријатие за комунални дејности или друго правно или физичко лице кое е овластено за вршење на дејноста на собирање и транспортирање на отпадот.

Се забранува создавачите на отпад од индивидуалните згради, отпадот да го депонираат во контејнерите поставени кај колективните згради или кај институциите.

Член 46

Во контејнерите не смее да се фрла жар, врел пепел, течности, мртви животни и слично.

Член 47

Садовите за отпадот од домаќинствата ги набавуваат корисниците на услугите или истите може да се обезбедат на бесплатно користење од Давателот на услугата.

Собирачот на отпадот е должен да ги пере, дезинфицира и дезинсекцира контејнерите најмалку два пати годишно, и да ги одржува во исправна состојба а за кантите тоа да го врши корисникот.

Местата околу садовите за отпад мора да бидат во чиста и уредна состојба за кои се должни да се грижат собирачите на отпадот.

Член 48

Создавачите на отпад должни се отпадот да го ставаат во садовите за отпад така да не се растура и да не го валка просторот околу садот.

Кантите и контејнерите за отпад мораат да бидат затворени.

Забрането е изнесување и вадење на отпад од кантите и контејнерите.

При ставањето на отпадот од домаќинствата создавачот на отпадот е должен волуменски да го намали отпадот.

Забрането е да се оневозможува пристап на возилото за отпад до местото на кое се наоѓаат садовите за отпад.

Член 49

Отпадот од домаќинствата во Општина Василево организирано се собира еднаш неделно согласно утврдена динамика на собирање и Програма за собирање, транспортирање на комунален отпад.

Член 50

Собирачот на отпадот е должен при собирањето и транспортот на отпадот да внимава отпадот да не се растура, да не се крева прав, да не се оштетуваат садовите, како и да не се валкаат и оштетуваат површините за сместување на отпадот.

Ако при утовар и истовар во возилото дојде до растурање на отпадот, собирачот на отпадот е должен истиот веднаш да го исчистат, а садовите да ги вратат на местото определено за нив и да ги затворат капаците на кантите и контејнерите.

Член 51

Се забранува:

- 1.Фрлање, складирање и чување на комунален отпад надвор од контејнерите, кантите за отпад или специјалните вреќи за отпад;
- 2.Фрлање и складирање во контејнерите и кантите за отпад на отпадоци кои не се сметаат за комунален отпад;
- 3.Фрлање во контејнерите жар и други запалени материјали, вода, киселина, моторни и разни други масла и други штетни и опасни материи;
- 4.Поставување и преместување на контејнерите и кантите за отпадоци надвор од за тоа определените локации;
- 5.Пребарување на отпад во корпите, кантите и контејнерите од страна на физички лица;
- 6.Палење на отпадот во кантите и контејнерите;
- 7.Собирањето и транспортирањето на отпадот да се врши со средства и со опрема која не е соодветна за вршење на дејноста;
- 8.Вршење на собирање и транспортирање на комунален отпад без поседување на дозвола;
- 9.Постапување со отпадот на начин кој доведува до нагдување на објектите и просторот во урбаните зони и во подрачјата надвор од урбаните зони;
- 10.Истурање и фрлање на отпад во канализационите и во другите инфраструктурни системи и објекти.

Член 52

Индустриски неопасен отпад е отпадот што се создава при производствените процеси во индустријата и не содржи опасни карактеристики, а според својствата, составот и количеството се разликува од комуналниот отпад.

Член 53

Создавачите на индустрискиот и комерцијалниот отпад должни се да склучат посебен договор за собирање и транспортирање на отпадот со давателот на услугата на територијата на општина Василево.

Со индустрискиот неопасен отпад се постапува во согласност со одредбите на Законот за управување со отпадот.

Член 54

Забрането е:

- предавање на индустрискиот отпад на правно или физичко лице кое не поседува дозвола за собирање и транспортирање на отпад согласно Законот;

- предавање на индустриски отпад на правно или физичко лице кое не е основано од општината или правно или физичко лице кое не е овластено за вршење на оваа дејност на територија на општина Василево.
- истурање или фрлање на индустрискиот отпад кој содржи штетни материи во водите, почвата, во садови кои не се предвидени за собирање на таков вид отпад, во канализационите и другите инфраструктурни системи и објекти;
- собирањето и транспортирањето на индустрискиот отпад да се врши со средства и со опрема која не е соодветна за вршење на дејноста;

Член 55

Под депонирање на отпадоци што се создаваат со изведување на градежни работи утврдени со Закон а кои немаат својство на комунален отпад се подразбира собирање, транспортирање и депонирање на овие отпадоци на уредени депонии, како и одржување на депониите.

Член 56

Отпадоци што се создаваат со изведување на градежни работи се: градежен материјал, земја, шут, згура, вар, цемент, чакал, песок, кал, камења, тули, керамички отпадоци и слично.

Отпадоците од став 1 на овој член не смеат да се оставаат и собираат на јавните површини. Создавачите на отпадоците од став 1 на овој член се должи да го отстрануваат односно транспортираат истиот на посебно уредените депонии определени од општината.

Член 57

Се забранува транспортирањето на отпадоците што се создаваат со изведување на градежни работи да се врши со несоодветни транспортни возила што би предизвикало истурање на истиот на самите сообраќајни површини. Забрането е оставање, односно истурање на отпадоците што се создаваат со изведување на градежни работи на јавните површини, јавно сообраќајните површини, неизградено градежно земјиште, во и покрај водните површини и слично.

7.Одржување на јавната чистота

Член 58

Одржување на јавната чистота е чистење (миење и метење) и одржување на јавни и сообраќајни површини и чистење на снегот во зимски услови.

Под јавни и сообраќајни површини подрачјето на општина Василево се подразбираат:

- улици, тротоари, велосипедски патеки, плоштади, подвозници, надвозници, мостови, паркиралишта на кои не се наплатава надомест, скалила кои ги поврзуваат површините за јавен сообраќај;
- детски игралишта, отворени игралишта за мали спортови и јавни санитарни објекти;
- бензински и такси станици, автобуски станици, стојалишта и свртувалишта во градскиот, приградскиот и општинскиот превоз на патници, јавни телефонски говорници, отворени простори на јавни објекти, паркиралишта на кои се наплаќа надомест, паркови, парк-шуми, улични тревници, пазари, магацини и складишта на отворен простор, спортско - рекреативни терени (стадиони, тениски игралишта,помошни и други фудбалски игралишта, детски игралишта, кошаркарски и повеќенаменски игралишта стрелишта и слично), отворени простори на хотелските, туристичките и спортско - рекреативните објекти, патишта, отворени одводни канали, речни брегови и корита.

Член 59

Одржувањето на јавната чистота на јавните и сообраќајни површини од оваа Одлука го врши јавното претпријатие основано од општината или правно и физичко лице согласно со закон.

Сопствениците, односно корисниците на станови и станбени објекти, на објекти на правни и физички лица за вршење на дејност, земјиштето што им припаѓа за употреба на тие објекти, како и сопствениците, односно корисниците на неизградено градежно земјиште во урбаните средини, се должни да ја одржуваат чистотата во тие објекти.

Член 60

Јавните површини се користат во согласност со нивната намена. Јавните површини треба да се одржуваат така да бидат уредни и чисти за да служат за целта за кои се наменети.

Член 61

Одржувањето на чистотата на јавните и сообраќајните површини се врши според годишна програма што ја изготвува давателот на услугата а ја донесува Советот на општина Василево најдоцна до 31 декември за наредната година.

Член 62

Во оправдани случаи, поради зголемено загадување на јавните и сообраќајните површини, поради временски непогоди, реконструкции и слично, комуналниот инспектор може да определи чистење на јавните и сообраќајните површини и надвор од донесената Програма од претходниот член.

Член 63

За истовар, оставање или утовар на градежен материјал, подигање на скелиња и поправка на фасадите на станбените и деловните објекти како и за слични градежни работи може повремено да се користат јавните и сообраќајните површини или неизграденото градежно земјиште само со одобрение за подготвителни работи издадено од страна на овластено оделението на општина Василево.

Во одобрението од претходниот став треба да се утврдат условите и начинот на истовар, утовар, или оставање на градежниот материјал, мерките на сигурност, времето на истовар, утовар или оставањето на градежниот материјал и надоместокот за користење на јавната или сообраќајната површина.

При извршувањето на работите од став 1 на овој член пред нивното започнување мора да се осигура проодноста на тротоарите и улиците, јавните и сообраќајните површини кои се зафаќаат мора да се оградат со ограда која треба прописно да се означи и осветли и материјалот што ќе се постави мора уредно да биде нареден и да не го спречува истечувањето на атмосферските води.

Член 64

Изведувачот на градежните работи мора да обезбеди земјата да не се растура по јавната површина при ископот на темели и слично.

Тротоарите и другите пешачки премини пред градилиштето треба да бидат обезбедени од страна на градителот со водорамни и вертикални заштитници.

По завршувањето на градежните работи или ако градежните работи од било кои причини бидат запрени на подолго време, изведувачот на градежните работи должен е да ги отстрани скелите и другиот градежен материјал од јавните површини и истите да ги доведе во првобитна состојба.

Ако јавната површина служи за истовар и утовар на растресит градежен материјал како песок, чакал и слично, на јавната површина може да се стави толку материјал колку што ќе може да се користи или отстрани за еден ден.

Изведувачот е должен доколку предизвика штета истита веднаш да ја санира и да ги превземе сите мерки, во спротивно ќе бидат превземени сите соодветни мерки согласно Законот.

Член 65

Покрај дрворедите не смее да се остава песок, чакал или друг градежен материјал.

Член 66

Изведувачот на градежните работи најкасно 24 часа по завршувањето на работите мора да го отстрани целиот градежен материјал и опремата и да го извести овластеното одделението на општина Василево дека одобрената јавна површина веќе не му е потребна за користење.

Член 67

Во текот на извршувањето на градежните работи изведувачот е должен:

- да ја исчисти јавната површина околу градилиштето од секаков вид градежен и друг материјал, кал и слично кои се наоѓаат на јавната површина како последица од вршењето на неговата дејност;
- при рушење на градежни објекти изведувачот на работите е должен да спречи ширење на прашината ;
- сливниците за атмосферските води во близина на местото каде што се вршат градежните работи редовно да ги чисти;
- да го транспортира градежниот материјал до и од градилиштето на начин што нема да го спречува сообраќајот и слободното истекување на атмосферските води и да го спречи растурањето на материјалот по јавните површини.

Член 68

На јавните и сообраќајни површини не е дозволено, односно забрането е:

- фрлање и оставање на хартија, опушоци, амбалажа, земја, песок, шут, отпадоци од градежен материјал и други отпадоци освен на местата определени за таа намена;
- запалување, уништување и закопување на комунален цврст и технолошки отпад;
- излевање и пуштање на отпадни води и други течности;
- уништување на огради, клупи, натписи, садови и корпи за отпадоци и слично;
- миење на автомобили и други превозни средства како и разни други машини;
- сечење, цепење и кршење на дрва и јаглен;
- паркирање на возила(тешки товарни возила, цистерни и автобуси) надвор од определените места за таа намена,
- движење и оставање на возила по пешачка патека (тротоар или банка на патот)
- поставување на светлосни направи покрај патот кои му пречат на сообраќајот
- попречување на користење на пат или улица, прекопување на коловоз, оставање на пречки или друг материјал на патот или неовластено поставување на разни препреки
- вршење на други работи со кои може да се оштети патот или да се попречува или загрозува сообраќајот
- утовар и истовар од возилата, особено на места каде што се наоѓаат улични хидранти, шахти и сливници;
- колење на ситен и крупен добиток, живина и други животни;
- фрлање на пцовисани животни;
- перење на килими, теписи, постелнина и други материјали на јавните површини утврдени со закон, како и на балконите и терасите на индивидуалните и колективните станбени објекти, деловни објекти и простории и објектите за јавна намена кои се лоцирани кон улицата;
- варење на ракија, приготвување зимница и слично;
- поправање или сервисирање на возила (замена на масло или механички поправки) и вршење на други занаетчиски работи;
- мешање на бетон, малтер и други слични материјали, освен во посебни случаи за кои треба да се има одобрение од надлежниот орган на општината;
- исфрлање на отпад и други отпадоци од моторни возила;
- оставање на нерегистрирани хаварисани возила, приколки и камп - приколки;
- растурање на отпадоци од вреќи, контејнери и корпи;
- поставување контејнери за отпадоци, канти и слично надвор од определеното место за таа цел;
- цртање и пишување на разни цртежи, графики и текстови без одобрение од надлежниот орган на општината;
- вршење на физиолошки потреби надвор од објектите за таа намена;
- пишување на графити на фасадите од објектите, оградите и урбаната опрема;
- истегнување на градежно железо;
- уништување, прекопување (преорување) на улици и патишта, трупот на патот, патниот и заштитниот појас, при земјоделска обработка на нивите (орање) и било кој друг вид на активности со кои се нарушува безбедноста и функционалноста
- заземање земјиште од патниот појас
- свртување на работни и други машини при обработка на земјата,
- спречување на истекување на атмосферски води, ниту менување на природниот тек на водите
- истекување на фекални води од фарми и депонирање и оставање на шталско ѓубре
- ископување, прекопување и оштетување на коловозот на улицата од страна на физички и правни лица без предходна добиена дозвола од општината

- засадување на дрвја, грмушки и друг вид садници со кои би се нарушила прегледноста и безбедноста на улиците и патиштата
- засадување на дрвја, грмушки и друг вид садници во отворените одводни канали и сите јавни површини

Заради заштита на јавната чистота изведувачите на градежни и земјоделски работи должни се да се грижат за:

- Чистење на јавните површини околу градилиштето и земјоделските површини
- Чистење на тркалата на возилата при излегување на возилата од градилиште или земјоделско земјиште како и чистење на коловозот од кал
- Обезбедување од растурање или разливање на градежен материјал
- Доведување на оштетените површини во првобитна состојба.

8. Одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми, водни и рекреативни површини

Член 69

Под одржување и користење на паркови, зеленило, парк-шуми, водни и рекреативни површини се подразбира подигање, одржување и користење на зелени површини, садење на ниска и висока вегетација и слично на подрачјето на општина Василево.

Член 70

Паркови се посебно уредени и озеленети површини во урбаните средини согласно усвоените урбанистички планови кои им служат на граѓаните за одмор и рекреација.

Одржувањето и користењето на парковите е дејност што ја врши јавното комунално претпријатие основано од Општината.

Одржувањето, уредувањето и користењето на парковите се врши врз основа на годишна програма донесена од страна на Советот на општина Василево а на предлог на јавното претпријатие на кое му е доверено управувањето со парковите.

Јавното претпријатие е должно да ги одржува и уредува парковите согласно годишната програма донесена од страна на Советот на општина Василево, а особено:

- хортикултурно да ги уредува површините во просторот на парковите;
- редовно да ја одржува јавната чистота во парковите;
- редовно да ги одржува патеките и просторот наменет за шеталишта;
- да ги одржува во исправна состојба клупите за седење;
- редовно засадување, обработување и наводнување на зелените површини;
- да постави корпи за отпадоци и друга урбана опрема и нивно редовно одржување,
- редовно кастрење на ниските гранки заради безбедно шетање по парковите.

Член 71

Под зеленило во смисла на оваа Одлука се подразбираат тревници, цветни и други насади, живи огради, грмушки, дрвја и дрвореди (во натамошниот текст: зелени површини).

Под јавни зелени површини во смисла на оваа Одлука се подразбираат зелените површини покрај улиците, плоштадите, културно - историските споменици, јавните паркиралишта, рекреативните површини, домовите на култура, детските игралишта, спортските терени, гробиштата и дворните места на јавните објекти на општината.

Член 72

Одржувањето на зелените површини опфаќа:

- подигање, садење, одгледување и обновување на зелените површини;
- заштита на зелените површини од оштетување, болести и штетници;
- чистење на озеленетите површини; и
- одржување и чистење на патеките на озеленетите површини.

Одржувањето на јавните зелени површини го врши јавното комунално претпријатие основано од Општината врз основа на годишна програма донесена од страна на Советот на општина Василево.

Годишната програма треба да содржи: планирање, начинот и мерките за одржување на истите, видовите на зеленило, поставување и видот на урбаната опрема и други работи на одржување, како и трошоците за извршување на овие работи и изворите на средства.

Член 73

Водно - рекреативни површини се определени простори на подрачјето на Општината кои се користат од страна на граѓаните за одмор и рекреација во летниот период од годината (отворени базени за капење, крајбрежните делови на акумулационите езера и речни корита, оспособени за капење).

Член 74

Под рекреативни површини на подрачјето на Општината се подразбираат определени простори на подрачјето на општина Василево кои од страна на граѓаните се користат за одмор и рекреација (посебни подрачја од ридско - планинските предели, полските предели, месности околу манастири, историски споменици, крајбрежни терени покрај реките, акумулационите езера и слично).

Одржувањето и уредувањето на рекреативните површини Општината може да го довери на јавното претпријатие за комунални дејности, здруженија на граѓани, спортско - рекреативни и еколошки друштва, излетнички друштва, месни заедници.

Член 75

Сечење и копање на дрвја, грмушки и живи огради во зелените површини може да се врши заради нивно редовно одржување, ако се суви, нападнати од штетни инсекти и растителни болести, ако пречат на подземните и надземните инсталации, кога се оштетени од елементарни непогоди, заради изградба на инвестициони објекти или поради реконструкција на зелените површини.

За сите дејствија и работи од претходниот став потребно е да се има одобрение од Комуналниот инспектор.

Член 76

Одобрението од претходниот став на овој член особено треба да содржи определувањето на рокот во кој треба работите да се завршат како и рокот во кој зелените површини треба да се доведат во првобитната положба.

Трошоците за извршување на сите работи утврдени во ставот 1 на член 75 се на товар на инвеститорот, односно изведувачот на работите.

Член 77

На зелените површини и на земјиштето на кое е предвидено да се уредува зелена површина, комуналната инфраструктура може да се монтира само подземно.

По исклучок, во парк - шума и на пошумени терени инсталациите од претходниот став може да се постават воздушно но под услов да не го попречуваат правилниот развиток на вегетацијата, да не го нарушуваат естетското изглед на зеленилото и да не го попречуваат нормалното користење на овие зелени површини.

Член 78

Во парковите , јавните зелени површини, парк - шумите, водно - рекреативните површини забрането е:

- корнење, сечење и кастрење на дрвја, грмушки и жива ограда;
- било какво оштетување на зеленилото (соголнување и засекување на стеблата, газење и седење на тревниците, кинење на цвеќе, откорнување на цветни и тревни посеви и слично);
- собирање на плодови и цветови од дрвјата;
- копање и изнесување на земја, копање на канали, вршење на прекопи и слично;
- фрлање и оставање на отпадоци надвор од местото определено за таа намена;
- истоварување и оставање на стока, амбалажа, шут, градежен и огревен материјал и слично на и покрај зелените површини;
- чување и пасење на добиток и живина;
- закачување, ковање и потпирање на рекламни паноа, натписи и лепење на плакати на дрвјата;
- уништување и оштетување објекти, уреди, инсталации, комунална опрема, рекламни паноа, натписи, знаци, патокази, соопштенија и слично;
- минување, запирање, паркирање и оставање на било кој вид возила и нивно миење;
- кршење, оштетување или уништување на корпите за отпадоци, на чешмите, канделабрите и на други уреди и објекти што им служат на зелените површини;
- изведување на било какви други работи кои доведуваат до уништување на зелените површини;

- пуштање на отпадни води, киселини, моторно масло и секаква друга материја што предизвикува загадување;
- истоварување, оставање и складирање на разен материјал (огревно дрво, јаглен, отпадно дрво, железо, лим и слично);
- фрлање на отпадоци и други предмети во фонтаните;
- газење по затревнатите површини во парковите;
- косење на тревата во парковите и другите зелени површини без одобрение;
- кубење и кинење на цвеќе;
- палење на огнови во парковите и парк- шумите;
- поставување на разни предмети на стеблата и гранките (светилки, носачи на жичани водови, орманчиња, скали и слично);
- паркирање на лесни и тешки товарни возила.

9. Одржување на улична сообраќајна сигнализација и други инфраструктурни објетки од локално значење

Член 79

Под одржување на улична сообраќајна сигнализација и други инфраструктурни објетки од локално значење во смисла на оваа Одлука се подразбира редовно одржување на вертикалната и хоризонталната сигнализација и другите инфраструктурни објетки на локалните патишта и улици на подрачјето на општина Василево (семафори, сообраќајни знаци, патокази, оградите на мостовите, надвозниците и слично) како и зимско одржување на локалните патишта и улици.

Член 80

Работи за редовно одржување на локалните патишта и улици се:

- чистење на коловозот, уредување на банкини, заштита на косини, насипи, усеци и засеци, чистење и уредување на одводите на патот, енденците, риголи, патни канавки, сливници, поправка на потпорни и обложни сидови и други објетки на патот;
- работи на одржување на електрични инсталации - замена на дотраени светилки на раскрсници и друго осветлување на патот;
- одржување на прегледност на локалните патишта и улици особено на места на вкрстосување;
- косење на трева уредување и одржување на зелени површини и насади во патниот појас;
- чистење снег и мраз од коловозот, посипување на коловозот со сол или абразивни средства во осојничките места, мостовите, делниците со поголеми наклони на патот, како и на други места во случај на појава на мраз на коловозот; чистење, поставување, замена и поправка на хоризонталната и вертикалната сигнализација на патот, на огради и заштитна мрежа на патот и на друга опрема на патот.

Дејноста одржување на локални улици и патишта општината може да го довери на јавното претпријатие за комунални дејности основано од општината или на друго правно или физичко лице кое ги исполнува условите за трајно и квалитетно вршење на оваа комунална дејност (во натамошниот текст: давател на услугата).

Член 81

Заради заштита на локалните патишта и улици забрането е:

- заземање земјиште од локалниот пат или улица;
- спречување на истекување на атмосферски води, ниту менување на природниот тек на водите;
- пасење на стока, косење на трева, оштетување и сечење на дрвјата покрај патот, како и оштетување и однесување на материјалите наменети за одржување на локалните патишта и улици;
- спуштање на дрвја и други материјали по косините на патот;
- влечење на греди, трупци, плугови, камени блокови и железнички шипки и други слични предмети;
- кочење на запрежни возила со блокирање на тркалата;
- свртување на работни машини и други уреди при обработка на земјата;
- градење на поила за стока и пуштање на стока во заштитниот појас;
- фрлање шут, отпадоци, држење на ѓубришта или ѓубри јами во заштитниот појас на патот;
- оставање на отпадоци, смет или други материјали на коловозот, банкината, патниот појас или тротоарот;

- испуштање на отпадни или други води и други нечистотии на патот и во патниот појас или во одводните канали или спречување на истекнување на водата по патот или одводните канали;
- нанесување кал од пристапните патишта на патот со современ коловоз;
- приклучување или исклучување на возила од патот надвор од уредените места определени за тоа;
- движење на возила по пешачка патека (тротоар или банка на патот);
- поставување светлосни направи покрај патот кои му пречат на сообраќајот;
- терање на стока надвор од местата определени за премин преку патот;
- попречување користење на патот или улицата, прекопување на коловозот, оставање пречки и друг материјал на коловозот или неовластено поставување разни препречки;
- уништување сообраќајни знаци, патокази, семафорски уреди и друга опрема која е во функција на локалните патишта и улици;
- отварање и отстранување на поклопците (капаците) на уличните шахти и решетки;
- фрлање на снег и мраз
- вршење на други работи со кои може да се оштети патот или да се попречува и загрозува сообраќајот на патот.

Член 82

На јавни површини може да се вршат прекопи и слични дејствија заради поставување, поправка и замена на подземни и надземни инсталации и други објекти на комунална инфраструктура, уреди и комунална опрема само со согласност издадена од надлежното одделение од општина Василево.

Со согласноста од став 1 на овој член се определува рокот за извршување на прекопот, мерките за заштита на имотот и граѓаните, обврската за геодетско снимање на подземната инсталација, како и рокот и начинот на доведување на јавната површина во првобитна состојба.

Инвеститорот на работите од став 1 на овој член е должен на сметка на општина Василево да депонира средства за покривање на трошоците за доведување на јавната површина во првобитната состојба.

Работите од став 1 на овој член, не можат да се вршат непосредно по уредувањето на јавната површина, освен во случај на потреба заради итно отстранување на дефект на комуналната инфраструктура.

Со барањето за прекопување на јавна површина инвеститорот е должен да поднесе прописна техничка документација и доказ за депонирани средства согласно член 82 став 3 на оваа одлука.

Кога е неопходно да се отстранат последиците настанати од дејство на виша сила, или се работи за дефект чие неотстранување може да го загрози здравјето и имотот на граѓаните, дозволено е прекопување на јавните површини без согласност.

Инвеститорот на работите е должен во рок од 3 дена од денот на настанувањето на последиците од виша сила, односно дефектот, да поднесе писмено барање за издавање согласност за прекоп.

Член 83

Правното лице кое ја извршува Програмата за јавна чистота (Програмата за заедничка потрошувачка) се должни, секојдневно, да го известуваат Одделение за инспекциски надзор на Општина Василево за состојбата на јавните сообраќајни површини и за мерките што се преземени за извршување на Програмата.

Начинот, нормативите и другите услови за отстранување на снегот се утврдува со Програма донесена од Советот на Општина Василево.

Снегот од покривите покрај јавните сообраќајни површини се отстранува кога постои можност да се одронат и да ја загорзат сигурноста на сообраќајот.

Член 84

Зимското одржување на локалните патишта и улици опфаќа редовно чистење на сметот од коловозот, паркиралиштата и тротоарите и фрлање на сол во услови на голомразица.

Член 85

За отстранување на снегот и ледот од јавните паркиралишта, пазарите, спортските објекти и слични простори се грижат правните или физичките лица кои управуваат со тие површини, односно кои обавуваат деловна дејност.

Член 86

За отстранување на снегот од тротоарите и влезовите пред стамбените објекти, деловните простории одговорни се сопствениците на зградите, односно сопствениците и корисниците на стамбените објекти и деловните простории.

Член 87

Јавното претпријатие за комунални дејности основано од Општината должно е за одржување на улиците и тротоарите во зимски услови и тоа чистење на снегот од тротоарите и плоштадите, правење пешачки патеки, а по потреба машинско и рачно посипување на сол.

10. Одржување на гробови, гробишта и давање погребални услуги

Член 88

Гробишта во смисла на оваа Одлука, се земјишта кои служат за закоп на умрените, како и земјишта на кои постојат видливи знаци за закопување на умрените.

Член 89

Гробиштата се изградуваат, уредуваат и одржуваат во согласност со урбанистичките и санитарните прописи. Одржување на гробиштата е тековно и инвестиционо одржување на комуналната инфраструктура и придружните објекти на гробиштата што подразбира изведување на работи заради зачувување на основните барања на објектот во текот на неговата употреба.

Во местата во кои живеат припадници на разни вероисповести, на гробиштата се определува дел за секоја вероисповест.

Член 90

Закопот на умрените се врши само на гробиштата. На гробиштата се закопуваат умрени лицата кои во часот на смртта имале живеалиште или престој на подрачјето на општината.

Член 91

На гробиштата, освен гробовите, гробниците, надгробните споменици и надгробните знаци, можат да се градат само објекти за санитарна и техничка служба на гробиштата, мртвечница за чување на умрените до закопот и други објекти во функционална намена на гробиштата.

Член 92

На гробиштата може да се одржуваат само собири кои се во врска со погребот или со вообичаените помени.

Член 93

Со гробиштата управува Управител на гробишта кој врши работи на изградба, реконструкција, управување и одржување на гробиштата;

Управител на гробишта е јавното комунално претпријатие за комунални дејности Турија основано од општината на кое од страна на Советот на Општина Василево е доверено правото за вршење на оваа дејност.

Давателите на услугата донесуваат план за уредување, одржување и користење на гробиштата, го обезбедуваат закопот на посмртните останки на починатиот и водат евиденција за гробните места.

Член 94

За уредување и одржување на гробиштата се грижи давателот на услугите, а за уредување на поедините гробови се грижат корисниците на услугите.

На гробиштата или во нејзина непосредна близина мора да се одреди посебен простор за фрлање на ѓубре, остатоци од венци и цвеќиња како и останатите отпадоци.

Член 95

Давателот на услугите кој управува со гробиштата се грижи за:

- обезбедување на потребните санитарно технички објекти во гробиштата на погодно место, како што се чешми, полски клозети и друго;
- продноста и исправноста на патеките;
- исправноста на објектите за вода;
- одржување на зеленилото;
- чистење на гробиштата и слично.

Член 96

Вршењето на верските обреди на гробиштата е слободно секој ден.

Граѓаните и лицата корисници на земјиштето на гробиштата се должни да се придржуваат на редот за одржување на гробиштата и да се однесуваат онака како што одговара на местото и должното почитување кон починатите.

Член 97

На гробиштата не се дозволува: носење на кучиња и други животни, пасење на стока, неовластено косење на трева, оштетување на гробовите, надгробните споменици и знаци, клупите и останатите објекти, оштетување на оградата на гробиштата, собирање на прехранбени и други производи од гробовите оставени од блиските на починатите, поставување на непристојни натписи или било какви реклами.

Забранети се натписи со кои се навредува било чија националност и верска припадност или со кој се навредува почитувањето на починатиот.

Член 98

Давателот на услугите, со претходно добиена согласност на подрачната единица на Министерството за здравство може да одобри екскумација на гробовите по барање на заинтересираното лице или по барање на надлежен орган.

Член 99

Давателот на услугите треба да води евиденција за:

- сите видови на гробови;
- починатите лица закопани во гробиштата;
- ископаните лица што биле закопани на гробиштата, а покасно се пренесени на други гробишта;
- именик за закопаните лица со ознака на местото на кое тие се закопани.

Член 100

Оператор на погребални услуги е физичко или правно лице кое врши работи на преземање на умреното лице од местото каде што починало, превезување до мртвечница, чување, опремување и превоз на умреното лице до местото на погреб, погребување или кремирање. Преносот на посмртните останки на починатиот го врши давателот на услугите со мртвечка кола.

Во капела ќе функционира дежурна екипа во текот на 24 часа.

Дозволено е седење во капела, односно во просторијата за изложување на покојниот само два часа пред времето на закопот.

Посмртните останки на лица умрени од акутни заразни болести може да се внесат во капела само во лимен сандак и отварање на таквите сандаци не е дозволено.

11. Одржување на јавно осветлување

Член 101

Под одржување на јавното осветлување се подразбира одржувањето на уличното осветлување во исправна состојба и тоа одржување на објектите и инсталациите, редовна замена на светлечките тела (сијалици и арматури), чистење и боење на електричните столбови.

Член 102

Јавните сообраќајни површини, пешачките и другите главни патишта на јавните зелени површини мораат да имаат јавно осветлување. Светлосните тела мораат да бидат функционални и естетски обликувани.

Јавното осветлување мора редовно да се одржува во состојба на функционална способност.

Јавното осветлување, по правило, мора да свети преку целиот ноќен период.

Член 103

За одржување на јавното осветлување Советот на општина Василево донесува Годишна програма за одржување на јавното осветлување на Општината во која е утврдена динамиката и обемот на одржувањето, како и потребните средства за одржување на јавното осветлување и потрошувачката на електричната енергија за јавното осветлување, прибраната такса од корисниците и бројот на корисниците.

Член 104

Овластеното одделение од општина Василево се грижи за спроведување на реализацијата на Годишната програма за одржување на јавното осветлување.

Член 105

Заради исправно и целосно функционирање на јавното осветлување забрането е:

- оштетување и уништување на светлосните тела и светлосните столбови;
- поставување огласи, известување, реклами и слично освен исклучиво со одобрение на одделението за урбанизам на општина Василево.

12. Одржување и користење на пазари

Член 106

Под одржување и користење на пазари се подразбира одржување на комуналните објекти, односно просторот на објектите изградени за давање услуги на трговија.

Трговија на мало е продавање на стоки на крајните потрошувачи.

Како трговија на стоки на крајните потрошувачи се смета трговијата на стоки за лична потрошувачка и трговија на стоки за потребите на домаќинствата.

Во општина Василево сеуште нема организирано место за пазари.

13. Вршење на оџачарски услуги

Член 107

Под вршење на оџачарски услуги се подразбира чистење и контрола на објектите за спроведување на чад и опремата за ложење.

Заради организирано и навремено вршење на оџачарски услуги на подрачјето на општина Василево во рамките на јавното претпријатие за комунални дејности основано од Општината може да се формира посебна служба за вршење на оџачарски услуги.

Оџачарските услуги можат да ги вршат и други правни и физички лица овластени од Општината согласно Законот.

Член 108

Корисници на услугата во комуналната дејност од членот 120 на оваа Одлука се сите правни и физички лица кои имаат во сопственост или користат станбени или деловни простори на територијата на општина Василево.

Член 109

Корисниците на услугата се должни да извршат чистење на оџаците најмалку еднаш годишно доколку истите ги користат во грејната сезона. Чистењето на оџаците вообичаено се врши пред почетокот на грејната сезона и тоа во месеците септември и октомври.

Член 110

На барање на корисникот на услугата, давателот на услугата е должен да изврши чистење на оџаците и претходно писмено ги известува за денот и часот кога ќе се чистат оџаците.

Станарите во колективните станбени згради се должни на лицето кое врши оџачарски услуги непречено да му овозможат чистење на оџаците ако за истото бидат писмено известени од страна на давателот на услугата и тоа во рок од најмалку 5 дена пред отпочнувањето на чистењето.

Член 111

Висината на цената и начинот на плаќањето се утврдува по предлог на давателот на услугата.

14. Одржување на комунални уреди

Член 112

Под одржување на комунални уреди се подразбира одржување во функционална состојба на градски часовници, чешми, фонтани и други комунални уреди и опрема.

Член 113

На плоштадите и поголемите раскрсници можат да се постават јавни часовници кои мораат да бидат исправни.

Член 114

Јавните тоалети мораат да бидат опремени со соодветна опрема, да бидат уредни, исправни и да ги исполнуваат техничките и санитарни услови согласно законските и другите прописи.

Член 115

За уредување и одржување на комуналните уреди и објекти како што се јавните тоалети, фонтани, водоскоци, чешми и други слични украсни комунални уреди ќе се грижи јавното претпријатие за комунални работи основано од општината.

Член 116

Јавните телефонски говорници можат да се постават на места каде што граѓаните се собираат или задржуваат, како што се плоштади, пазаришта, стокровни куќи, болници, автобуски станици и слични места.

Јавните телефонски говорници, поштенските сандачиња и банкомати ги поставува и одржува правното лице кое ја обавува дејноста на поштенските услуги и телекомуникацијата.

Член 117

Заради функционалноста на комуналните уреди забрането е:

1. Миење и перење на јавните чешми, фонтани;
2. Напојување на животни на јавните чешми, фонтани и водоскоци;
3. Кршење на уредите и опремата;
4. Пишување на натписи, шарање или цртање на истите;
5. Фрлање и оставање на комунален отпад на истите;
6. Загадување на водата во фонтаните;
7. Поливање со било какви течности на комуналните уреди.

15. Отстранување и чување на хаварисани возила, украсување на населени места

Член 118

Под отстранување и чување на непрописно паркирани и хаварисани возила во смисол на оваа Одлука се подразбира начинот и постапката за отстранување на оштетени, неисправни, неправилно или непрописно паркирани возила од јавните сообраќајни површини на општина Василево.

Член 119

Хаварисани, односно оштетени возила е она возило кое поради настаната хаварија или дотраеност не е во состојба да се движи со силата на сопствениот мотор.

Неправилно или непрописно паркирано возило е она возило кое е паркирано на јавните сообраќајни површини спротивно на важечките прописи.

Член 120

Под отстранување и чување на возила во смисла на оваа Одлука се подразбира подигање и транспортирање на возилата со специјални возила и нивно времено сместување во специјално обезбеден простор за нивно чување.

Член 121

Отстранувањето на возилата од јавните сообраќајни површини го врши овластениот субјект определен од страна на општината а по налог на овластено лице.

Член 122

За отстранување на хаварисаните возила комуналниот инспектор на сопственикот,

односно на носителот на правото на користење на возилото ќе му издаде решение со кое ќе му наложи отстранување на возилото во рок од 3 дена од денот на врачувањето на решението.

Доколку сопственикот, односно носителот на правото на користење на возилото не го отстрани сам возилото во рокот утврден во претходниот став на овој член надлежните инспекторски органи изготвуваат записник и издаваат наредба за отстранување на возилото до овластениот субјект за отстранување.

Во записникот треба да се содржат најмалку следните податоци:

- тип, марка и регистарски број на возилото;
- состојба на возилото;
- кус опис на оштетувањето доколку возилото е оштетено.

Овластениот субјект по издадената наредба од страна на овластените службени лица е должен веднаш да отпочне со отстранување на возилото во присуство на овластените службени лица.

Член 123

Овластеното правно лице е должно да отстранети возила да ги смести на посебно обезбеден простор наменето за нивно паркирање и да ги чува до нивното предавање на сопственикот односно на носителот на правото на користење на возилото. Чувањето на возилото не може да трае подолго од 30 дена.

Просторот го определува овластениот субјект по претходна согласност од страна на општина Василево.

Член 124

При примопредавањето на отстранетото возило, сопственикот, односно носителот на правото на користење на возилото е должен да приложи доказ за сопственост на возилото и својот идентитет.

Примопредавањето од претходниот став се врши на посебно обезбедениот простор за чување.

По исклучок примопредавањето на возилото што се отстранува може да се изврши и на самото место од каде се отстранува, додека возилото не е поставено на платформата на специјалното возило.

Член 125

Примопредавањето на отстранетото возило се врши по наплатата на трошоците за отстранување, односно со приложен документ за наплатени трошоци.

Член 126

Трошоците, односно висината на надоместокот за отстранување и чување на непрописно паркираните возила ги утврдува Советот на општината со посебна Одлука.

Трошоците за отстранување и чување на хаварисаните возила се утврдуваат со посебен договор склучен помеѓу овластениот субјект и Градоначалникот на општината.

Член 127

Под ерадикација на животни скитници во смисол на оваа Одлука се подразбира хумано решавање на проблемот со животните - скитници и тоа: собирање, привремено згрижување, стерилизирање, вакцинирање, дехелментизација на здравите и еутаназија на болните кучиња и мачки скитници со цел за зачувување на здравјето на населението и отстранување на изворите на заразните заболувања, како и смалување на можноста од нивно пренесување, спречување на евентуални економски штети и унапредување на хигиенските услови на живот.

Член 128

Решавањето на проблемот на животните скитници општина Василево може да го довери на јавното претпријатие за комунални дејности основано од Општината или на друго правно или физичко лице кое ги исполнува условите согласно законските прописи.

Член 129

Советот на општина Василево донесува годишна програма за решавање на проблемот на животните скитници која меѓу другото содржи реална проценка на бројот на кучињата и мачки скитници што треба да се третираат во тековната година, условите и организацијата на извршувањето на предвидените работи и средствата за реализирање на програмата.

Член 130

Под уредување на населените места на подрачјето на општина Василево се подразбира уредување на надворешните делови на зградите, излозите, поставувањето на реклами, натписи и оградите, јавното осветлување во посебни прилики на свечености и празници, комуналните објекти и комуналната опрема и уредување на другите површини во склоп на поставувањето објекти и слично.

Член 131

На прозорците, балконите, оградите и на другите слични делови на објектите по правило се држи цвеќе и украсни билки.

Член 132

Оградите покрај јавните површини мораат да бидат изработени така да се вклопуваат на околината, по правило од украсна жива ограда, и не смеат да бидат изведени со бодликава жица, колци и слично.

Правните и физичките лица се должни оградите покрај јавните површини кои ги користат да ги држат уредни, за да не пречат на видливоста на сообраќалницата и да не претставуваат опасност за минувачите.

Оградите од украсно зеленило (жива ограда) покрај јавните сообраќајни површини мораат редовно да се одржуваат и најмалку два пати годишно да се режат, така да не се протегаат преку регулационата линија на јавната сообраќајна површина и да не сметаат на сообраќајот и пешаците.

Дрвјата и гранките кои се надвиснати над оградите, редовно да се кројат за да не пречат на видливоста на сообраќајот и на тротоарскиот дел за пешаците.

Член 133

Дворовите, градините и другите слични површини пред објектите и неизграденото градежно земјиште покрај јавните површини, сопственикот, односно корисниците мораат да ги одржуваат.

Член 134

Излозите на продавниците и другите деловни објекти мораат да бидат естетско уредени во склоп на самиот објект и околината на која се наоѓаат и сопствениците на истите се должни редовно да ги одржуваат, а ноќе задолжително светлата да бидат вклучени.

Аранжирањето на излозите по правило треба да е соодветно изложување на стоките за кои е и наменет објектот.

Разните натписи, реклами, соопштенија и слично кои се поставуваат на самите излози потребно е да бидат естетско обликувани.

Член 135

За време на новогодишните и божиќните празници потребно е излозите на продавниците и другите деловни објекти од страна на сопствениците или корисниците да бидат свечено украсени.

За време на новогодишните и божиќните празници и во посебни прилики на свечености, плоштадите и потесниот реон на централното подрачје потребно е да бидат свечено украсени и јавното осветлување да биде дополнето со свечено украсни светлосни елементи.

16. Аерозапрашување, дезинфекција, дезинсекција и дератизација

Член 136

Со аерозапрашување (аеросолна дезинсекција) се уништуваат штетни инсекти (муви, комарци и слично)

Со дезинсекција се уништуваат инсекти, кои не можат да се уништат со аерозапрашување.

Со дезинфекција се уништуваат штетни бактерии во комунални објекти (јавни водни површини).

Со дератизација се уништуваат глувци и староци.

Член 137

Целта на аерозапрашувањето, дезинфекцијата и дератизацијата е зачувување на здравјето на граѓаните, отстранување на изворите на заразни заболувања и намалување на можности за пренесувањена зарази.

Член 138

Советот на општина Василево донесува годишна програма за аерозапрашување, дезинсекција, дезинфекција и дератизација.

Програмите од претходниот став на овој член го содржат начинот на вршење на аерозапрашувањето, дезинсекцијата, дезинфекцијата и дератизацијата, периодот на вршење на овие активности и потребните средства, како и изворите на финансиски средства.

Член 139

Вршењето на аерозапрашувањето, дезинсекцијата, дезинфекцијата и дератизацијата општина Василево може да го довери на овластен субјект специјализиран за вршење на истите дејности.

Општината навремено преку средствата за јавно информирање е должна да ја извести јавноста за времето и начинот на спроведувањето на аерозапрашувањето, дезинсекцијата, дезинфекцијата и дератизацијата и за мерките за заштита што треба да ги преземат граѓаните.

17.Отстранување и чување на ситна и крупна стока, животни, живина и пчелни семејства во општина Василево

Член 140

Во населените места на подрачјето на општината може да се чува добиток , пчелни семејства и перната живина на начин пропишан со посебните прописи за санитарно - здравствено и хигиенска заштита.

Забрането е колење на ситна и крупна стока и живина на јавните и сообраќајните површини во општината.

Се забранува задржување, напасување и хранење на ситна крупна стока и живина на јавните и сообраќајните површини во општината.

Член 141

Носењето на добиток може да се врши до зелениот и сточниот Пазар и обратно во специјални корпи на начин на кој не се загрозува безбедноста на сообраќајот и улиците.

Член 142

На подрачјето на општина Василеви во кругот на едно домаќинство може да се чуваат кучиња под услов истите да бидат регистрирани во надлежната ветеринарна институција и редовно вакцинирани.

Сопствениците на кучиња се должни своите кучиња да ги држат во сопствените дворни места.

Кучето може да се изведе надвор од дворното место само со кошница на устата и врзано со каиш.

Не е дозволено чување на кучиња во згради и во нивните дворови освен чување на кучиња со педигре за кои сопственикот има прибавено писмено одобрение на кукниот совет на колективната станбена зграда.

Ситната и крупната стока и живината мора да бидат регистрирани кај надлежната ветеринарна установа согласно законските прописи и редовно да бидат вакцинирани.

Член 143

. Заради безбедноста на граѓаните пчелните семејства не смеат да се постават на помалку од 500 метри оддалеченост од градежниот опфат.

Член 144

На подрачјето на општината, во градежниот опфат чување на гулаби е дозволено само во дворните места на индивидуалните станбени објекти или во колективни стамбени објекти во согласност со останатите станари од зградата.

Гулабарникот треба да биде изграден од погоден материјал со бетонски под, истиот

постојано да се одржува во хигиенска состојба. Чувањето и одгледувањето на гулаби не смее да пречи во нормалното живеење на соседите.

До колку гулабите го пореметуваат нормалното живеење на соседите на било кој начин надлежните инспекциски органи можат да наредат преместување на гулабарникот или забрана на чување и одгледување на гулаби.

18.Ерадикација на животни скитници

Член 145

Под ерадикација на животни скитници во смисол на оваа Одлука се подразбира хумано решавање на проблемот со животните - скитници и тоа: собирање, привремено згрижување, стерилизирање, вакцинирање, дехелментизација на здравите и еутаназија на болните кучиња и мачки скитници со цел за зачувување на здравјето на населението и отстранување на изворите на заразните заболувања, како и смалување на можноста од нивно пренесување, спречување на евентуални економски штети и унапредување на хигиенските услови на живот.

Член 146

Решавањето на проблемот на животните скитници општина Василево може да го довери на јавното претпријатие за комунални дејности основано од Општината или на друго правно или физичко лице кое ги исполнува условите согласно законските прописи.

Член 147

Советот на општина Василево донесува годишна програма за решавање на проблемот на животните скитници која меѓу другото содржи реална проценка на бројот на кучињата и мачки скитници што треба да се третираат во тековната година, условите и организацијата на извршувањето на предвидените работи и средствата за реализирање на програмата.

19. Сечење и складирање на огревно дрво и јаглен на јавни и сообраќајни површини

Член 148

Истоварот, сечењето, цепањето, складирањето на огревното дрво и јагленот треба да се врши во дворните места на станбените и деловните објекти.

Во исклучителни случаи тоа може да се прави и на јавни површини, но при тоа не смее да се спречи нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот и протекот на атмосферските води со претходно добиено одобрение од надлежниот орган на општината.

Дрвјата, јагленот и сличен материјал мораат да се отстранат од јавните и сообраќајните површини најкасно во рок кој ќе го определи надлежниот орган во општината и после тоа јавната површина да се доведе во првобитната положба.

20. Испорака на топлотна енергија од централниот извор на греење до мерниот инструмент на корисникот

Член 149

Испорака на топлотна енергија од централниот извор на греење до мерниот инструмент на корисникот ќе го врши овластен субјект, врз основа на договор склучен со општина Василево во кои поокрепно ќе бидат дефинирани условите, помеѓу давателот и корисникот на услугите, во овој случај Општината како корисник на услугите и овластениот субјект како давател на услугите.

21. Испорака на гас од главниот цевковод до мерниот инструмент на корисникот

Член 150

Испорака на гас од главниот цевковод до мерниот инструмент на корисникот ќе го врши овластен субјект, врз основа на договор склучен со општина Веница во кои поокрепно ќе бидат дефинирани условите, помеѓу давателот и корисникот на услугите, во овој случај Општината како корисник на услугите и правниот субјект како давател на услугите.

Комунален ред во населените места на подрачјето на општина Василево

Член 151

Во населените места на подрачјето на општина Василево во кои не е изградена канализација за отпадни води, отпадните води, односно фекалиите се испуштаат задолжително во септички јами.

Септичките јами не смеат да бидат отворени, потребно е да бидат водонепропусни и изградени согласно постоечките стандарди. Септичките јами треба да бидат оддалечени од станбените и деловните простории, односно објекти на соседите најмалку 10 метри, а од водоснабдителните објекти најмалку 15 метри.

Доколку површината на просторот на дворните места е помала и не можат да се исполнат условите од претходниот став, септичките јами можат да бидат и на помало растојание оддалечени од објектите на соседите кое не може да биде помало од 5 метри.

Септичките јами треба редовно и хигиенски да се одржуваат.

Септичките јами не смеат да се празнат на јавните и сообраќајните површини, ниту во отворените канали за истек на атмосферските води, ниту да истекуваат и прелеваат на јавните површини.

Септичките јами забрането е да се испуштаат во отворени одводни канали, јавни сообраќајни површини, во сопствени дворови и имоти на соседи.

Член 152

Во населените места на подрачјето на општина Василево во кои не е изградена канализациона мрежа сопствениците и корисниците треба да имаат изградено санитарно - хигиенски тоалети.

Тоалетите можат да бидат изградени во дворните места на растојание најмалку од 10 метри од соседите, да бидат изградени според пропишаните санитарно- хигиенски услови и истите редовно да се одржуваат чисти, да се варосуваат и дезинфицираат.

Член 153

Чистењето на септичките јами и полските тоалети треба да го врши јавното претпријатие за комунални дејности основано од општината, а по извршеното чистење мора да се изврши дезинфекција на теренот околу септичката јама и полскиот клозет.

Член 154

Шталскиот отпад да се собира на оддалеченост од најмалку 10 метри од објектите на соседите и тоа во ограден и покриен простор, најмногу до 2м³ по што истиот редовно да се изнесува по нивите.

Течниот дел (осоката) да се одведе во септичка јама.

Член 155

Чувањето на крупна и ситна стока и живина во населените места е дозволено по издадено одобрение за градење .

Пчелните семејства треба да бидат поставени на оддалеченост од најмалку 500 метри од населеното место.

Мерки за спроведување на комунален ред и надзор

Член 156

Мерките за спроведување на комуналниот ред за вршење на дејностите од член 2 на оваа Одлука се утврдуваат со посебни програми за секоја дејност поодделно во рамките на условите утврдени со оваа Одлука.

Програмите од став 1 на овој член ги донесува Советот на Општина Василево.

Член 157

Инспекциски надзор над спроведувањето на оваа Одлука врши Одделението за инспекциски надзор.

Надлежните општински инспектори вршат инспекциски надзор над јавните комунални претпријатија основани од општината, над физичките и правните лица на кои Општина Василево им дала дозвола за вршење на комунална дејност, над законитоста во работењето на субјектите во комуналните дејности на подрачјето на општината како даватели на комуналните услуги така и над правните и физичките лица кои се назначени како корисници на комуналните услуги согласно одредбите на оваа Одлука.

Член 158

За извршениот инспекциски надзор, односно утврдената состојба и преземените мерки од надзорот, надлежните општински инспекциски органи се должни да состават записник и да го достават на физичкото и правното лице каде што вршел инспекција.

Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди дека е сторен прекршок должен е да покрене соодветна постапка согласно законските прописи.

Член 159

Надлежните општински инспектори по извршениот инспекциски надзор донесуваат Решение.

Со Решението се наредува на физичките и правните лица дејствија со цел одржувањето на комуналниот ред согласно одредбите на оваа Одлука.

Член 160

Жалба против решението од претходниот став на овој член може да се поднесе до Комисијата согласно Законот за комунални дејности. Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

Член 161

Физичките и правните лица се должни на надлежните општински инспекции да овозможат несметано обавување на надзорот, а во начело пристап до просторите, објектите, земјиштето, апаратите и уредите, да дадат лични податоци и да пружат други потребни известувања за предметот.

Член 162

Ако надлежните општински инспектори во својата работа наидат на отпор, можат да побараат помош од надлежните полициски органи.

Член 163

Контрола на спроведувањето на оваа Одлука врши комуналниот инспектор и комуналните редари.

При вршење на контролата комуналните редари имаат право да ги проверат идентификациските документи на лицата поради потврдување на нивниот идентитет.

За констатираните неправилности при контролата комуналниот редар составува записник и изрекува мандатна казна на самото место согласно со Законот за јавна чистота и Законот за прекршоците.

Казнени одредби

Член 164

За непочитување на ова Одлука ќе се применуваат казнените одредби:

-Комунална дејност: Снабдување со вода за пиење - казнените одредби од Законот за Снабдување со вода за пиење.

-Комунална дејност: Одведување и прочистување на отпадни води и Одведување и испуштање на атмосферски води - казнените одредби од Законот за одведување на урбани отпадни води.

-Комунална дејност: Јавен градски и приградски превоз – казнените одредби од Законот за Превоз во патниот сообраќај.

-Комунална дејност: Обработка и депонирање на комунален отпад - казнените одредби од законот за Управување со отпад.

-Комунална дејност: Одржување на гробови, гробишта и давање погребални услуги- казнените одредби од законот за гробишта и погребални услуги.

-Комунална дејност: Одржување на јавна чистота- казнените одредби од законот за Јавната чистота.

- Комунална дејност: Чување на домашни животни, За спроведување на оваа дејност ќе се користат одредбите од Законот за благосостојба на животните, (Сл. весник на Република Македонија бр. 113/07).

Член 165

За останатите комунални дејности од Одлуката се применуваат казнетите одредби предвидени во член 43 од Законот за Комуналните дејности и тоа:

-со глоба во износ од 50 Евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко или правно лице во мандатна постапка ако постапува спротивно на членовите од оваа Одлука.

Преодни и завршни одредби

Член 166

Со денот на влегувањето во сила на оваа Одлука престанува да важи Одлуката за комунален ред на Општина Василево (Сл. Гласник на општина Василево бр. 01/98)

Член 167

Оваа Одлука влегува во сила осум дена по објавување во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.08-417/1
16.02.2017г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Драги Митев с.р